

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на член 7 став (1) од Законот за рестриктивни мерки („Службен весник на Република Македонија“ бр. 190/17), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 2 септември 2025 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ВОВЕДУВАЊЕ РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ СОГЛАСНО ОДЛУКАТА (ЗНБП) 2024/577 НА СОВЕТОТ ОД 12 ФЕВРУАРИ 2024 ГОДИНА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 2014/512/ЗНБП ЗА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ ВО ПОГЛЕД НА ДЕЈСТВИЈАТА НА РУСИЈА ЗА ДЕСТАБИЛИЗИРАЊЕ НА СОСТОЈБАТА ВО УКРАИНА И РЕГУЛАТИВАТА (ЕУ) 2024/576 НА СОВЕТОТ ОД 12 ФЕВРУАРИ 2024 ГОДИНА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕГУЛАТИВАТА (ЕУ) БР. 833/2014 ЗА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ ВО ПОГЛЕД НА ДЕЈСТВИЈАТА НА РУСИЈА ЗА ДЕСТАБИЛИЗИРАЊЕ НА СОСТОЈБАТА ВО УКРАИНА

Член 1

Со оваа одлука се воведуваат рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2024/577 на Советот од 12 февруари 2024 година за изменување на Одлуката 2014/512/ЗНБП за рестриктивни мерки во поглед на дејствијата на Русија за дестабилизирање на состојбата во Украина и Регулативата (ЕУ) 2024/576 на Советот од 12 февруари 2024 година за изменување на Регулативата (ЕУ) бр. 833/2014 за рестриктивни мерки во поглед на дејствијата на Русија за дестабилизирање на состојбата во Украина.

Член 2

Оваа одлука се однесува на следниве видови рестриктивни мерки:

финансиски мерки;
ембарго на оружје и
ембарго на стоки и услуги.

Член 3

Се определуваат Министерството за внатрешни работи, Министерството за финансии, Министерството за финансии - Управа за финансиско разузнавање, Министерството за финансии - Царинска управа, Министерството за економија и труд, Министерството за транспорт, Министерството за одбрана и Народната банка на Република Северна Македонија, за надлежни органи за спроведување на рестриктивните мерки.

Член 4

Одлуката (ЗНБП) 2024/577 на Советот од 12 февруари 2024 година за изменување на Одлуката 2014/512/ЗНБП за рестриктивни мерки во поглед на дејствијата на Русија за дестабилизирање на состојбата во Украина и Регулативата (ЕУ) 2024/576 на Советот од 12 февруари 2024 година за изменување на Регулативата (ЕУ) бр. 833/2014 за рестриктивни мерки во поглед на дејствијата на Русија за дестабилизирање на состојбата во Украина, во оригинал на англиски јазик и во превод на македонски јазик се дадени во прилог и се составен дел на оваа одлука.

Член 5

Рестриктивните мерки од член 2 од оваа одлука се воведуваат на неопределено време.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 50-7621/5
2 септември 2025 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
проф. д-р **Христијан Мицкоски**, с.р.

COUNCIL DECISION (CFSP) 2024/577

of 12 February 2024

amending Decision 2014/512/CFSP concerning restrictive measures in view of Russia's actions
destabilising the situation in Ukraine

THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,

Having regard to the Treaty on European Union and in particular Article 29 thereof,

Having regard to the proposal from the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy,

Whereas:

- (1) On 31 July 2014, the Council adopted Decision 2014/512/CFSP^(*).
- (2) On 24 February 2022, the President of the Russian Federation announced a military operation in Ukraine, and the Russian armed forces began an unprovoked and unjustified attack on Ukraine. That military aggression is a blatant violation of the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, as well as a violation of the prohibition on the use of force enshrined in Article 2(4) of the United Nations (UN) Charter, which is a peremptory rule of international law, and of the other principles of the UN Charter.
- (3) In its Resolution ES-11/1, adopted on 2 March 2022, the UN General Assembly deplored in the strongest terms the aggression by the Russian Federation against Ukraine in violation of Article 2(4) of the UN Charter. In its Resolution ES-11/4, adopted on 12 October 2022, the UN General Assembly, noting the UN Secretary-General's statement of 29 September 2022 in which he recalled that any annexation of a State's territory by another State resulting from the threat or use of force is a violation of the principles of the Charter and international law, condemned the organisation by the Russian Federation of illegal so-called referenda in regions within the internationally recognised borders of Ukraine and the attempted illegal annexation of the Donetsk, Kherson, Luhansk and Zaporizhzhia regions of Ukraine, following the organisation of those so-called referenda.
- (4) In its Resolution A/RES/ES-11/5 of 15 November 2022, the UN General Assembly expressed grave concern at the loss of life, civilian displacement, destruction of infrastructure and natural resources, loss of public and private property, and economic calamity caused by the aggression by the Russian Federation against Ukraine, and recognised that the Russian Federation must be held to account for any violations of international law in or against Ukraine, including its aggression in violation of the UN Charter, as well as any violations of international humanitarian law and international human rights law, and that it must bear the legal consequences of all of its internationally wrongful acts, including making reparation for the injury, including any damage, caused by such acts.
- (5) In its Resolution A/ES-11/L.7 of 23 February 2023, the UN General Assembly also called for full adherence by the parties to the armed conflict to their obligations under international humanitarian law, and for an immediate cessation of the attacks on the critical infrastructure of Ukraine and any deliberate attacks on civilian objects, including those that are residences, schools and hospitals.
- (6) The International Court of Justice (ICJ), in its binding order of 16 March 2022 on the indication of provisional measures in the case concerning Allegations of Genocide under the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (*Ukraine v Russian Federation*), found (at paragraph 60 of the order) 'that Ukraine has a plausible right not to be subjected to military operations by the Russian Federation', and (at paragraph 74 of the order) that prejudice to that right 'is capable of causing irreparable harm'. It added that any military operation, in particular one on the scale carried out by the Russian Federation on the territory of Ukraine, inevitably causes loss of life, mental and bodily harm, and damage to property and to the environment^(*). The ICJ ordered the Russian Federation to suspend the military operations that it commenced on 24 February 2022 on the territory of Ukraine.

(*) Council Decision 2014/512/CFSP of 31 July 2014 concerning restrictive measures in view of Russia's actions destabilising the situation in Ukraine (OJ L 229, 31.7.2014, p. 13).

(*) ICJ, ORDER of 16 March 2022 in case concerning Allegations of Genocide under the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (*Ukraine v Russian Federation*), at paragraph 74.

- (7) In its conclusions of 14 and 15 December 2023, the European Council reiterated its resolute condemnation of Russia's war of aggression against Ukraine, which constitutes a manifest violation of the UN Charter, and reaffirmed the Union's unwavering support for Ukraine's independence, sovereignty and territorial integrity within its internationally recognised borders and its inherent right of self-defence against the Russian aggression.
- (8) In line with the objectives of the Common Foreign and Security Policy, that support also includes assisting populations, countries and regions confronting man-made disasters, such as those inflicted upon Ukraine and its population by Russia's war of aggression.
- (9) In view of the gravity of the situation and in response to Russia's war of aggression against Ukraine, and as long as the illegal actions by the Russian Federation continue to violate peremptory rules of international law, including, in particular, the prohibition on the use of force enshrined in Article 2(4) of the UN Charter, or of international humanitarian law, it is appropriate to maintain in force all the measures imposed by the Union. It is also appropriate to take additional exceptional measures aiming at supporting Ukraine and its recovery and reconstruction, in line with the objectives of the Common Foreign and Security Policy, in particular consolidation of and support for democracy, the rule of law, human rights and the principles of international law, including international humanitarian law, the preservation of peace, prevention of conflicts and strengthening of international security and the protection of civilian populations as well as assisting populations confronting man-made disasters.
- (10) On 28 February 2022, the Council adopted Decision (CFSP) 2022/335 ⁽³⁾ amending Decision 2014/512/CFSP, which prohibited any transactions related to the management of reserves of, as well as of assets of, the Central Bank of Russia, including transactions with any legal person, entity or body acting on behalf of, or at the direction of, the Central Bank of Russia. On 9 March 2022, the Council adopted Decision (CFSP) 2022/395 ⁽⁴⁾ to include such prohibition concerning the Russian National Wealth Fund. The prohibition is laid down in Article 1a(4) of Decision 2014/512/CFSP, and is also reflected in Article 5a(4) of Council Regulation (EU) No 833/2014 ⁽⁵⁾. As a result of those prohibitions, the relevant assets held by financial institutions in the Member States are 'immobilised'.
- (11) As underlined in the conclusions of the European Council meeting on 26 and 27 October 2023, decisive progress is needed, in coordination with partners, on how any extraordinary revenues held by private entities stemming directly from Russia's immobilised assets could be directed to support Ukraine and its recovery and reconstruction, consistent with applicable contractual obligations, and in accordance with Union and international law. In its conclusions, the European Council called on the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy (the High Representative) and the Commission to accelerate work with a view to submitting proposals.
- (12) As regards the coordination with partners, the G7 Leaders, in their statement of 6 December 2023, reiterated that decisive progress was needed to direct extraordinary revenues held by private entities stemming directly from Russia's immobilised sovereign assets to support Ukraine, consistent with applicable contractual obligations and in accordance with applicable laws.
- (13) In that context, it is appropriate to provide certain clarifications regarding the prohibition of any transaction related to the management of reserves and assets of the Central Bank of Russia, as well as to introduce further measures.

⁽³⁾ Council Decision (CFSP) 2022/335 of 28 February 2022 amending Decision 2014/512/CFSP concerning restrictive measures in view of Russia's actions destabilising the situation in Ukraine (OJ L 57, 28.2.2022, p. 4).

⁽⁴⁾ Council Decision (CFSP) 2022/395 of 9 March 2022 amending Decision 2014/512/CFSP concerning restrictive measures in view of Russia's actions destabilising the situation in Ukraine (OJ L 81, 9.3.2022, p. 8).

⁽⁵⁾ Council Regulation (EU) No 833/2014 of 31 July 2014 concerning restrictive measures in view of Russia's actions destabilising the situation in Ukraine (OJ L 229, 31.7.2014, p. 1).

- (14) In particular, it is appropriate to clarify that balance sheet management transactions linked to assets and reserves of the Central Bank of Russia, or linked to assets and reserves of any legal person, entity or body acting on behalf of, or at the direction of, the Central Bank of Russia, such as the Russian National Wealth Fund, are not within the scope of the prohibition of transactions which applies since 28 February 2022. The balance sheet management transactions that remain authorised relate in particular to the reinvestment of cash balances, accumulating due to immobilised coupon or dividend and redemption payments and maturing deposits, in line with a prudent investment policy, in accordance with applicable regulatory requirements.
- (15) Other transactions, in particular any direct or indirect transfer to or for the benefit of the Central Bank of Russia, or to or for the benefit of any legal person, entity or body acting on behalf of, or at the direction of, the Central Bank of Russia, such as the Russian National Wealth Fund, should remain prohibited.
- (16) The prohibition of such other transactions generates an extraordinary and unexpected accumulation of cash balances on the balance sheets of central securities depositories within the meaning of Regulation (EU) No 909/2014 of the European Parliament and of the Council ⁽⁶⁾ that occupy a key position in the settlement and the central maintenance of financial instruments in the Union. That accumulation is due to the immobilisation of assets and reserves of the Central Bank of Russia, or those of any legal person, entity or body acting on behalf of, or at the direction of, the Central Bank of Russia, such as the Russian National Wealth Fund, because any payments of principal and interest, coupons, dividends or other income on securities to the Central Bank of Russia and those persons, entities and bodies are prohibited.
- (17) Central securities depositories are in a specific situation, which is different from that of other financial institutions because cash balances of or with customers of central securities depositories are usually transferred out of the central securities depositories before the end of the day and do not yield any remuneration for the customers. The cash balances held by central securities depositories in relation to the assets of the Central Bank of Russia, or those of any legal person, entity or body acting on behalf of, or at the direction of, the Central Bank of Russia, such as the Russian National Wealth Fund, accumulating due to restrictive measures, subsequently need to be prudently managed by the central securities depositories. This results in the generation of unexpected and extraordinary revenues.
- (18) Unexpected and extraordinary revenues covered by this Decision do not have to be made available to the Central Bank of Russia under applicable rules, even after the discontinuation of the transaction prohibition. Thus, they do not constitute sovereign assets. Therefore, the rules protecting sovereign assets are not applicable to these revenues.
- (19) Moreover, since those unexpected and extraordinary revenues result necessarily from the implementation of the restrictive measures, in particular the prohibition laid down in Article 1a(4) of Decision 2014/512/CFSP and Article 5a(4) of Regulation (EU) No 833/2014, central securities depositories cannot expect to gain an undue and unintended economic benefit from them. Based on the legitimate aim of pursuing the objectives of the Common Foreign and Security Policy, in particular the consolidation of, and support for, democracy, the rule of law, human rights and the principles of international law, including international humanitarian law, the preservation of peace, the prevention of conflicts and strengthening of international security and the protection of civilian populations, as well as assisting populations confronting man-made disasters, it is therefore appropriate and necessary to ensure that the unexpected and extraordinary profits of central securities depositories, accruing in the time period between the entry into force of this Decision and the moment when the temporary restrictive measures concerning assets and reserves of the Central Bank of Russia will be discontinued, benefit Ukraine. Moreover, the measures under this Decision avoid imposing an excessive burden upon central securities depositories. The measures therefore fully respect the fundamental rights and freedoms recognised in the Charter of Fundamental Rights, in particular Articles 17 and 52 thereof, as they are justified and proportionate to the objectives pursued.

⁽⁶⁾ Regulation (EU) No 909/2014 of the European Parliament and of the Council of 23 July 2014 on improving securities settlement in the European Union and on central securities depositories and amending Directives 98/26/EC and 2014/65/EU and Regulation (EU) No 236/2012 (OJ L 257, 28.8.2014, p. 1).

- (20) It is therefore appropriate to introduce additional measures concerning those unexpected and extraordinary revenues and net profits, in full compliance with international and Union law. In line with the principle of legal certainty, these additional measures should apply from the date of entry into force of this Decision. The objective of the additional measures should ultimately be to support Ukraine and its recovery and reconstruction, in particular through the future Ukraine Facility proposed by the Commission ⁽⁷⁾, in line with the objectives thereof and of Decision 2014/512/CFSP, and consistent with the purpose of the restrictive measures and the objectives of the Union's Common Foreign and Security Policy, including in particular the objective of the preservation of peace, the prevention of conflicts and strengthening of international security and the protection of civilian populations, and assisting populations, countries and regions confronting man-made disasters, such as those inflicted upon Ukraine and its population by Russia's war of aggression.
- (21) The imposition of such additional measures on central securities depositories holding very small amounts of assets and reserves of the Central Bank of Russia, or those of any legal person, entity or body acting on behalf of, or at the direction of, the Central Bank of Russia, such as the Russian National Wealth Fund, would not be justified. It would create a disproportionate administrative burden for those central securities depositories, given the very small amounts that could be collected. The additional measures should therefore apply only to central securities depositories holding such reserves and assets with a total value of more than EUR 1 million.
- (22) In a first step, those central securities depositories should account for and manage such extraordinary cash balances accumulating due to the immobilisation of assets and reserves of the Central Bank of Russia separately from their other activities and should also keep the revenues generated separate.
- (23) Central securities depositories should also be prohibited from disposing of their ensuing net profits, as determined in accordance with national law, after deduction of corporate tax under the general regime of the Member State concerned, whether by way of distribution in the form of dividends or in whatever form to the benefit of shareholders or of any third party. Until the Council decision referred to in recital 24, in view of the risks and costs related to holding assets and reserves of the Central Bank of Russia, each central security depository may request its supervisory authority to authorise the release of a part of those net profits in view of complying with statutory capital and risk-management requirements.
- (24) In a second step, the Council should be able to decide how those net profits should be directed to support Ukraine and its recovery and reconstruction, consistent with applicable contractual obligations, and in accordance with Union and international law, in coordination with partners. In that context, the Council should also decide the amount of those net profits that central securities depositories should be able to provisionally retain in view of complying with statutory capital and risk-management requirements and in view of risks and costs related to holding the assets and reserves of the Central Bank of Russia. To that effect, the High Representative should make a proposal in due time to accompany Union measures in support of Ukraine. In the preparation of that proposal, the High Representative is expected to consult relevant stakeholders, in particular the European Central Bank.
- (25) Further action by the Union is needed in order to implement certain measures.
- (26) Decision 2014/512/CFSP should therefore be amended accordingly,

HAS ADOPTED THIS DECISION:

Article 1

In Article 1a of Decision 2014/512/CFSP, the following paragraphs are added:

‘7. Paragraph 4 shall not apply to any balance sheet management transactions linked to assets and reserves of the Central Bank of Russia, or linked to assets and reserves of any legal person, entity or body acting on behalf of, or at the direction of, the Central Bank of Russia, such as the Russian National Wealth Fund, carried out on or after 28 February 2022.

⁽⁷⁾ Legislative Procedure 2023/0200/COD: Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on establishing the Ukraine Facility. Details of the procedure are available at <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/HIS/?uri=CELEX:52023PC0338>

8. As of 15 February 2024, and as long as the restrictive measures set out in paragraph 4 are maintained, central securities depositories within the meaning of Regulation (EU) No 909/2014 holding assets and reserves referred to in paragraph 4 of this Article with a total value exceeding EUR 1 million shall apply the following rules regarding cash balances accumulating exclusively due to the restrictive measures:

- (a) those cash balances shall be accounted for separately;
- (b) revenues accruing from or generated by the cash balances referred to in point (a) from 15 February 2024 shall be registered separately in the financial accounts of central securities depositories;
- (c) net profits determined in respect of revenues referred to in point (b) in accordance with national law, including by deducting all relevant expenses linked to or resulting from the management of the immobilised assets and the risk-management associated with the immobilised assets and after deduction of corporate tax under the general regime of the Member State concerned, may not be disposed of by way of distribution in the form of dividends or in whatever form to the benefit of shareholders or any third party until the Council decides, acting by unanimity on the basis of Articles 29 and 30 of the Treaty on European Union, on a possible establishment of a financial contribution to the Union budget that shall be raised on those net profits to support Ukraine and its recovery and reconstruction, as well as detailed arrangements therefor, consistent with applicable contractual obligations, and in accordance with Union and international law. In that context, the Council shall also decide the amount that central securities depositories may provisionally retain in addition to complying with statutory capital and risk-management requirements, without prejudice to the respect by the relevant central securities depositories of the rules provided for in or pursuant to the Union legal acts governing their supervision;
- (d) until the Council decision referred to in point (c) is adopted, each central security depository may request its supervisory authority to authorise releases of a part of the net profits referred to in point (c), in view of complying with statutory capital and risk-management requirements. The Member States concerned shall notify the Commission in advance of any authorisation.'.

Article 2

This Decision shall enter into force on the day following that of its publication in the *Official Journal of the European Union*.

Done at Brussels, 12 February 2024.

For the Council
The President
H. LAHBIB



COUNCIL REGULATION (EU) 2024/576

of 12 February 2024

amending Regulation (EU) No 833/2014 concerning restrictive measures in view of Russia's actions destabilising the situation in Ukraine

THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,

Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union, and in particular Article 215 thereof,

Having regard to Council Decision (CFSP) 2024/577 of 12 February 2024 amending Decision 2014/512/CFSP concerning restrictive measures in view of Russia's actions destabilising the situation in Ukraine ⁽¹⁾,

Having regard to the joint proposal from the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy and of the European Commission,

Whereas:

- (1) On 31 July 2014, the Council adopted Regulation (EU) No 833/2014 ⁽²⁾, concerning restrictive measures in view of Russia's actions destabilising the situation in Ukraine.
- (2) Regulation (EU) No 833/2014 gives effect to certain measures provided for in Council Decision 2014/512/CFSP ⁽³⁾.
- (3) On 12 February 2024, the Council adopted Decision (CFSP) 2024/577 amending Decision 2014/512/CFSP.
- (4) On 24 February 2022, the President of the Russian Federation announced a military operation in Ukraine, and the Russian armed forces began an unprovoked and unjustified attack on Ukraine. That military aggression is a blatant violation of the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, as well as a violation of the prohibition on the use of force enshrined in Article 2(4) of the United Nations (UN) Charter, which is a peremptory rule of international law, and of the other principles of the UN Charter.
- (5) In its Resolution ES-11/1, adopted on 2 March 2022, the UN General Assembly deplored in the strongest terms the aggression by the Russian Federation against Ukraine in violation of Article 2(4) of the UN Charter. In its Resolution ES-11/4, adopted on 12 October 2022, the UN General Assembly, noting the UN Secretary-General's statement of 29 September 2022 in which he recalled that any annexation of a State's territory by another State resulting from the threat or use of force is a violation of the principles of the Charter and international law, condemned the organisation by the Russian Federation of illegal so-called referenda in regions within the internationally recognised borders of Ukraine and the attempted illegal annexation of the Donetsk, Kherson, Luhansk and Zaporizhzhia regions of Ukraine, following the organisation of those so-called referenda.
- (6) In its Resolution A/RES/ES-11/5 of 15 November 2022, the UN General Assembly expressed grave concern at the loss of life, civilian displacement, destruction of infrastructure and natural resources, loss of public and private property, and economic calamity caused by the aggression by the Russian Federation against Ukraine, and recognised that the Russian Federation must be held to account for any violations of international law in or against Ukraine, including its aggression in violation of the UN Charter, as well as any violations of international humanitarian law and international human rights law, and that it must bear the legal consequences of all of its internationally wrongful acts, including making reparation for the injury, including any damage, caused by such acts.

⁽¹⁾ OJ L 2024/577, 14.2.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2024/577/oj>

⁽²⁾ Council Regulation (EU) No 833/2014 of 31 July 2014 concerning restrictive measures in view of Russia's actions destabilising the situation in Ukraine (OJ L 229, 31.7.2014, p. 1).

⁽³⁾ Council Decision 2014/512/CFSP of 31 July 2014 concerning restrictive measures in view of Russia's actions destabilising the situation in Ukraine (OJ L 229, 31.7.2014, p. 13).

- (7) In its Resolution A/ES-11/L.7 of 23 February 2023, the UN General Assembly also called for full adherence by the parties to the armed conflict to their obligations under international humanitarian law, and for an immediate cessation of the attacks on the critical infrastructure of Ukraine and any deliberate attacks on civilian objects, including those that are residences, schools and hospitals.
- (8) The International Court of Justice (ICJ), in its binding order of 16 March 2022 on the indication of provisional measures in the case concerning Allegations of Genocide under the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (*Ukraine v Russian Federation*), found (at paragraph 60 of the order) 'that Ukraine has a plausible right not to be subjected to military operations by the Russian Federation', and (at paragraph 74 of the order) that prejudice to that right 'is capable of causing irreparable harm'. It added that any military operation, in particular one on the scale carried out by the Russian Federation on the territory of Ukraine, inevitably causes loss of life, mental and bodily harm, and damage to property and to the environment (*). The ICJ ordered the Russian Federation to suspend the military operations that it commenced on 24 February 2022 on the territory of Ukraine.
- (9) In its conclusions of 14 and 15 December 2023, the European Council reiterated its resolute condemnation of Russia's war of aggression against Ukraine, which constitutes a manifest violation of the UN Charter, and reaffirmed the Union's unwavering support for Ukraine's independence, sovereignty and territorial integrity within its internationally recognised borders and its inherent right of self-defence against the Russian aggression.
- (10) In line with the objectives of the Common Foreign and Security Policy, that support also includes assisting populations, countries and regions confronting man-made disasters, such as those inflicted upon Ukraine and its population by Russia's war of aggression.
- (11) In view of the gravity of the situation and in response to Russia's war of aggression against Ukraine, and as long as the illegal actions by the Russian Federation continue to violate peremptory rules of international law, including, in particular, the prohibition on the use of force enshrined in Article 2(4) of the UN Charter, or of international humanitarian law, it is appropriate to maintain in force all the measures imposed by the Union. It is also appropriate to take additional exceptional measures aiming at supporting Ukraine and its recovery and reconstruction, in line with the objectives of the Common Foreign and Security Policy, in particular consolidation of and support for democracy, the rule of law, human rights and the principles of international law, including international humanitarian law, the preservation of peace, prevention of conflicts and strengthening of international security and the protection of civilian populations as well as assisting populations confronting man-made disasters.
- (12) On 28 February 2022, the Council adopted Decision (CFSP) 2022/335 (†) amending Decision 2014/512/CFSP, which prohibited any transactions related to the management of reserves of, as well as of assets of, the Central Bank of Russia, including transactions with any legal person, entity or body acting on behalf of, or at the direction of, the Central Bank of Russia. On 9 March 2022, the Council adopted Decision (CFSP) 2022/395 (‡) to include such prohibition concerning the Russian National Wealth Fund. The prohibition is laid down in Article 1a(4) of Decision 2014/512/CFSP, and is also reflected in Article 5a(4) of Regulation (EU) No 833/2014. As a result of those prohibitions, the relevant assets held by financial institutions in the Member States are 'immobilised'.
- (13) As underlined in the conclusions of the European Council meeting on 26 and 27 October 2023, decisive progress is needed, in coordination with partners, on how any extraordinary revenues held by private entities stemming directly from Russia's immobilised assets could be directed to support Ukraine and its recovery and reconstruction, consistent with applicable contractual obligations, and in accordance with Union and international law. In its conclusions, the European Council called on the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy (the High Representative) and the Commission to accelerate work with a view to submitting proposals.

(*) ICJ, ORDER of 16 March 2022 in case concerning Allegations of Genocide under the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (*Ukraine v Russian Federation*), at paragraph 74.

(†) Council Decision (CFSP) 2022/335 of 28 February 2022 amending Decision 2014/512/CFSP concerning restrictive measures in view of Russia's actions destabilising the situation in Ukraine (OJ L 57, 28.2.2022, p. 4).

(‡) Council Decision (CFSP) 2022/395 of 9 March 2022 amending Decision 2014/512/CFSP concerning restrictive measures in view of Russia's actions destabilising the situation in Ukraine (OJ L 81, 9.3.2022, p. 8).

- (14) As regards the coordination with partners, the G7 Leaders, in their statement of 6 December 2023, reiterated that decisive progress was needed to direct extraordinary revenues held by private entities stemming directly from Russia's immobilised sovereign assets to support Ukraine, consistent with applicable contractual obligations and in accordance with applicable laws.
- (15) In that context, the Council adopted Decision (CFSP) 2024/577, amending Decision 2014/512/CFSP to provide certain clarifications regarding the prohibition of any transaction related to the management of reserves and assets of the Central Bank of Russia, as well as to introduce further measures.
- (16) Decision (CFSP) 2024/577 clarifies that balance sheet management transactions linked to assets and reserves of the Central Bank of Russia, or linked to assets and reserves of any legal person, entity or body acting on behalf of, or at the direction of, the Central Bank of Russia, such as the Russian National Wealth Fund, are not within the scope of the prohibition of transactions which applies since 28 February 2022. The balance sheet management transactions that remain authorised relate in particular to the reinvestment of cash balances, accumulating due to immobilised coupon or dividend and redemption payments and maturing deposits, in line with a prudent investment policy, in accordance with applicable regulatory requirements.
- (17) Other transactions, in particular any direct or indirect transfer to or for the benefit of the Central Bank of Russia, or to or for the benefit of any legal person, entity or body acting on behalf of, or at the direction of, the Central Bank of Russia, such as the Russian National Wealth Fund, should remain prohibited.
- (18) The prohibition of such other transactions generates an extraordinary and unexpected accumulation of cash balances on the balance sheets of central securities depositories within the meaning of Regulation (EU) No 909/2014 of the European Parliament and of the Council ⁽⁷⁾ that occupy a key position in the settlement and the central maintenance of financial instruments in the Union. That accumulation is due to the immobilisation of assets and reserves of the Central Bank of Russia, or those of any legal person, entity or body acting on behalf of, or at the direction of, the Central Bank of Russia, such as the Russian National Wealth Fund, because any payments of principal and interest, coupons, dividends or other income on securities to the Central Bank of Russia and those persons, entities and bodies are prohibited.
- (19) Central securities depositories are in a specific situation, which is different from that of other financial institutions because cash balances of or with customers of central securities depositories are usually transferred out of the central securities depositories before the end of the day and do not yield any remuneration for the customers. The cash balances held by central securities depositories in relation to the assets of the Central Bank of Russia, or those of any legal person, entity or body acting on behalf of, or at the direction of, the Central Bank of Russia, such as the Russian National Wealth Fund, accumulating due to restrictive measures, subsequently need to be prudently managed by the central securities depositories. This results in the generation of unexpected and extraordinary revenues.
- (20) Unexpected and extraordinary revenues covered by this Regulation do not have to be made available to the Central Bank of Russia under applicable rules, even after the discontinuation of the transaction prohibition. Thus, they do not constitute sovereign assets. Therefore, the rules protecting sovereign assets are not applicable to these revenues.
- (21) Moreover, since those unexpected and extraordinary revenues result necessarily from the implementation of the restrictive measures, in particular the prohibition laid down in Article 1a(4) of Decision 2014/512/CFSP and Article 5a(4) of Regulation (EU) No 833/2014, central securities depositories cannot expect to gain an undue and unintended economic benefit from them. Based on the legitimate aim of pursuing the objectives of the Common Foreign and Security Policy, in particular the consolidation of, and support for, democracy, the rule of law, human rights and the principles of international law, including international humanitarian law, the preservation of peace, the prevention of conflicts and strengthening of international security and the protection of civilian populations, as well as assisting populations confronting man-made disasters, it is therefore appropriate and necessary to ensure that the unexpected and extraordinary profits of central securities depositories, accruing in the time period between the

⁽⁷⁾ Regulation (EU) No 909/2014 of the European Parliament and of the Council of 23 July 2014 on improving securities settlement in the European Union and on central securities depositories and amending Directives 98/26/EC and 2014/65/EU and Regulation (EU) No 236/2012 (OJ L 257, 28.8.2014, p. 1).

entry into force of this Regulation and the moment when the temporary restrictive measures concerning assets and reserves of the Central Bank of Russia will be discontinued, benefit Ukraine. Moreover, the measures under this Regulation avoid imposing an excessive burden upon central securities depositories. The measures therefore fully respect the fundamental rights and freedoms recognised in the Charter of Fundamental Rights, in particular Articles 17 and 52 thereof, as they are justified and proportionate to the objectives pursued.

- (22) Decision (CFSP) 2024/577 therefore introduced additional measures concerning those unexpected and extraordinary revenues, in full compliance with international and Union law. Those additional measures should be reflected in this Regulation. In line with the principle of legal certainty, they should apply from the date of entry into force of this Regulation. The objective of the additional measures should ultimately be to support Ukraine and its recovery and reconstruction, in particular through the future Ukraine Facility proposed by the Commission ⁽⁹⁾, in line with the objectives thereof and of Regulation (EU) No 833/2014, and consistent with the purpose of the restrictive measures and the objectives of the Union's Common Foreign and Security Policy, including in particular the objective of the preservation of peace, the prevention of conflicts and strengthening of international security and the protection of civilian populations, and assisting populations, countries and regions confronting man-made disasters, such as those inflicted upon Ukraine and its population by Russia's war of aggression.
- (23) The imposition of such additional measures on central securities depositories holding very small amounts of assets and reserves of the Central Bank of Russia, or those of any legal person, entity or body acting on behalf of, or at the direction of, the Central Bank of Russia, such as the Russian National Wealth Fund, would not be justified. It would create a disproportionate administrative burden for those central securities depositories, given the very small amounts that could be collected. The additional measures should therefore apply only to central securities depositories holding such reserves and assets with a total value of more than EUR 1 million.
- (24) In a first step, those central securities depositories should account for and manage such extraordinary cash balances accumulating due to the immobilisation of assets and reserves of the Central Bank of Russia separately from their other activities, and should also keep the revenues generated separate.
- (25) Central securities depositories should also be prohibited from disposing of their ensuing net profits, as determined in accordance with national law, after deduction of corporate tax under the general regime of the Member State concerned, whether by way of distribution in the form of dividends or in whatever form to the benefit of shareholders or of any third party. Until the Council decision referred to in recital 26, in view of the risks and costs related to holding assets and reserves of the Central Bank of Russia, each central security depository may request its supervisory authority to authorise the release of a part of those net profits in view of complying with statutory capital and risk-management requirements.
- (26) In a second step, the Council should be able to decide how those net profits should be directed to support Ukraine and its recovery and reconstruction, consistent with applicable contractual obligations, and in accordance with Union and international law, in coordination with partners. In that context, the Council should also decide the amount of those net profits that central securities depositories should be able to provisionally retain in view of complying with statutory capital and risk management requirements and in view of risks and costs related to holding the assets and reserves of the Central Bank of Russia. To that effect, the High Representative and the Commission should make a proposal in due time to accompany Union measures in support of Ukraine. In the preparation of that proposal, the High Representative and the Commission are expected to consult relevant stakeholders, in particular the European Central Bank.
- (27) The central securities depositories should report to the Commission and to their national competent authorities on an annual basis the amount of cash balances and net profits accumulating due to the immobilisation of assets and reserves of the Central Bank of Russia, or those of any legal person, entity or body acting on behalf of, or at the direction of, the Central Bank of Russia, such as the Russian National Wealth Fund, and the total amount of revenues generated on that basis.

⁽⁹⁾ Legislative Procedure 2023/0200/COD: Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on establishing the Ukraine Facility. Details of the procedure are available at <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/HIS/?uri=CELEX:52023PC0338>

- (28) The Commission should be empowered to adopt Regulations, by means of implementing acts, setting out specific modalities regarding the reporting imposed on the central securities depositories. The Commission should consult the national competent authorities to that effect.
- (29) These measures fall within the scope of the Treaty on the Functioning of the European Union. Therefore, in particular with a view to ensuring their uniform application in all Member States, regulatory action at the level of the Union is necessary.
- (30) Regulation (EU) No 833/2014 should therefore be amended accordingly,

HAS ADOPTED THIS REGULATION:

Article 1

In Article 5a of Regulation (EU) No 833/2014, the following paragraphs are inserted:

‘7. Paragraph 4 shall not apply to any balance sheet management transactions linked to assets and reserves of the Central Bank of Russia, or linked to assets and reserves of any legal person, entity or body acting on behalf of, or at the direction of, the Central Bank of Russia, such as the Russian National Wealth Fund, carried out on or after 28 February 2022.

8. As of 15 February 2024, and as long as the restrictive measures set out in paragraph 4 are maintained, central securities depositories within the meaning of Regulation (EU) No 909/2014 holding assets and reserves referred to in paragraph 4 of this Article with a total value exceeding EUR 1 million shall apply the following rules regarding cash balances accumulating exclusively due to the restrictive measures:

- (a) those cash balances shall be accounted for separately;
- (b) revenues accruing from or generated by the cash balances referred to in point (a) from 15 February 2024 shall be registered separately in the financial accounts of central securities depositories;
- (c) net profits determined in respect of revenues referred to in point (b) in accordance with national law, including by deducting all relevant expenses linked to or resulting from the management of the immobilised assets and the risk-management associated with the immobilised assets and after deduction of corporate tax under the general regime of the Member State concerned, may not be disposed of by way of distribution in the form of dividends or in whatever form to the benefit of shareholders or any third party until the Council decides pursuant to a proposal submitted on the basis of Article 215 of the Treaty on the Functioning of the European Union, on a possible establishment of a financial contribution to the Union budget that shall be raised on those net profits to support Ukraine and its recovery and reconstruction, as well as detailed arrangements therefor, consistent with applicable contractual obligations, and in accordance with Union and international law. In that context, the Council shall also decide the amount that central securities depositories may provisionally retain in addition to complying with statutory capital and risk-management requirements, without prejudice to the respect by the relevant central securities depositories of the rules provided for in or pursuant to the Union legal acts governing their supervision;
- (d) until the Council decision referred to in point (c) is adopted, each central security depository may request its supervisory authority to authorise releases of a part of the net profits referred to in point (c), in view of complying with statutory capital and risk-management requirements. The Member States concerned shall notify the Commission in advance of any authorisation.

9. Central securities depositories concerned shall report to the Commission and to their national supervisory authorities, by 30 June of each year, on the total amount of cash balances, revenues and net profits referred to in points (a) to (c) of paragraph 8 respectively.

10. The Commission shall be empowered to adopt regulations, by means of implementing acts, setting out specific modalities for reporting, in respect of revenues and profits referred to in paragraph 8.

The Commission shall consult the national competent authorities to that effect.’.

Article 2

This Regulation shall enter into force on the day following that of its publication in the *Official Journal of the European Union*.

This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.

Done at Brussels, 12 February 2024.

For the Council
The President
H. LAHBIB



ОДЛУКА (ЗНБП) 2024/577 НА СОВЕТОТ

од 12 февруари 2024 година

за изменување на Одлуката 2014/512/ЗНБП за рестриктивните мерки во поглед на
дејствијата на Русија за дестабилизирање на состојбата во Украина

СОВЕТОТ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА,

земајќи го предвид Договорот за Европската Унија, особено неговиот член 29,

земајќи го предвид предлогот од Високиот претставник на Унијата за надворешни работи и

безбедносна политика, каде што:

- (1) На 31 јули 2014 г. Советот ја усвои Одлуката 2014/512/ЗНБП⁽¹⁾.
- (2) На 24 февруари 2022 година претседателот на Руската Федерација најави воена операција во Украина, а руските вооружени сили започнаа неиспровоциран и неоправдан напад врз Украина. Оваа воена агресија е очигледно кршење на територијалниот интегритет, суверенитет и независност на Украина, како и повреда на забраната за употреба на сила, која е содржана во член 2 став 4 од Повелбата на Обединетите нации (ОН), а кое е обврзувачко правило на меѓународното право и на други принципи на Повелбата на ОН.
- (3) Во Резолуцијата ЕС-11/1, усвоена на 2 март 2022 година, Генералното собрание на ОН остро ја осуди агресијата на Руската Федерација врз Украина, која го прекршува член 2, став 4 од Повелбата на ОН. Во Резолуцијата ЕС-11/4, усвоена на 12 октомври 2022 година, Генералното собрание на ОН, земајќи ја предвид изјавата на генералниот секретар на ОН од 29 септември 2022 година, во која тој потсети дека секое припојување на територијата на друга држава која е последица на закана или употреба на сила претставува кршење на принципите на Повелбата и меѓународното право, го осуди фактот дека Руската Федерација организираше нелегални т.н. референдуми во регионите во меѓународно признатите граници на Украина и се обидела незаконско припојување на украинските региони Доњецк, Керсон, Луганск и Запорожје по организирањето на тие таканаречени референдуми.
- (4) Во Резолуцијата А/RES/ES-11/5 од 15 ноември 2022 година, Генералното собрание на ОН изрази сериозна загриженост за загубата на човечки животи, раселувањето на цивилите, уништувањето на инфраструктурата и природните ресурси, загубата на јавен и приватен имот и економската катастрофа што ја предизвика агресијата на Руската Федерација врз Украина и потврди дека Руската Федерација мора да одговара за сите прекршувања на меѓународното право во Украина или против Украина, вклучително и за агресија што ја прекршува Повелбата на ОН, како и за сите прекршувања на меѓународното хуманитарно право и правата на меѓународното право на човекови права и дека мора да ги сноси правните последици од сите негови меѓународно незаконски дејства, вклучително и надоместување на штетата предизвикана од такви дејства, што вклучува и надомест на штета.
- (5) Во Резолуцијата А/ES-11/L.7 од 23 февруари 2023 година Генералното собрание на ОН, исто така, ги повика страните во вооружениот конфликт целосно да ги почитуваат своите обврски според меѓународното хуманитарно право, како и веднаш да престанат со нападите врз критичната инфраструктура на Украина и сите намерни напади врз цивилни објекти, вклучително и станбени згради, училишта и болници.

⁽¹⁾⁽¹⁾ Одлука на Советот 2014/512/CFSP од 31 јули 2014 г. во однос на рестриктивните мерки во однос на рестриктивните мерки на постапките на Русија за дестабилизација на ситуацијата во Украина (ОЈ L 229, 31.7.2014 г., стр. 13).

- (6) Меѓународниот суд на правдата (МСП) во обврзувачка наредба од 16 март 2022 година за усвојување привремени мерки во случајот на обвинувања за геноцид врз основа на Конвенцијата за спречување и казнување на злосторството геноцид (*Украина против Руската Федерација*), утврди (во став 60 од таа наредба) „дека Украина има убедливо право да не биде предмет на воени операции на Руската Федерација“ и (во став 74 од таа наредба) дека повредата на наведеното право „може да доведе до непоправлива штета“. Тој додаде дека секоја воена операција, а особено воена операција до степен до кој Руската Федерација ја спроведува на територијата на Украина, неизбежно предизвикува загуба на животи, психички и физички повреди и оштетување на имотот и животната средина⁽²⁾(2). МСП ѝ нареди на Руската Федерација да ги прекине воените операции што започнаа на 24 февруари 2022 година на територијата на Украина.
- (7) Во Заклучоците усвоени на 14 и 15 декември 2023 г. Европскиот Совет повторно ја осуди агресивната војна на Русија против Украина, што ја прекршува Повелбата на Обединетите нации и потсети на непоколебливата поддршка на Сојузот за независноста, суверенитетот и територијалниот интегритет на Украина во рамките на меѓународно признаените граници и нејзиното наследно право на самоодбрана од руската агресија.
- (8) Во согласност со целите на Заедничката надворешна и безбедносна политика, оваа поддршка вклучува и помош за населението, земјите и регионите кои се соочуваат со катастрофи предизвикани од човекот, како што се оние нанесени од агресивната војна на Русија врз Украина и нејзиното население.
- (9) Со оглед на тежината на ситуацијата и како одговор на агресивната војна на Русија против Украина, сè додека незаконските дејства на Руската Федерација продолжуваат да ги кршат обврзувачките правила на меѓународното право, меѓу другото, особено забраната за употреба на сила содржана во член 2, став 4 од Повелбата на ОН, или меѓународното хуманитарно право, соодветно е да се задржат во сила сите мерки наметнати од Унијата. Исто така, соодветно е да се преземат дополнителни вонредни мерки насочени кон поддршка на Украина и нејзиното закрепнување и обнова, во согласност со целите на заедничката надворешна и безбедносна политика, особено консолидација и поддршка на демократијата, владеењето на правото, човековите права и принципот на меѓународното право, вклучувајќи ги меѓународното хуманитарно право, одржување на мирот, спречување конфликти, зајакнување на меѓународната безбедност и заштита на цивилите, како и помагање на населението кое се соочува со катастрофи предизвикани од човекот.
- (10) На 28 февруари 2022 година Советот ја усвои Одлуката на Советот (ЗНБП) 2022/335⁽³⁾(3) за измена на Одлуката 2014/512/ ЗНБП, со која се забрануваат сите трансакции поврзани со управувањето со резервите и средствата на Централната банка на Русија, вклучувајќи трансакции со кое било правно лице, субјект или тело што дејствува во името на Централната банка на Русија или под нејзини инструкции. На 9 март 2022 година Советот ја усвои Одлуката (ЗНБП) 2022/395⁽⁴⁾(4) за вклучување на таквата забрана во врска со Рускиот државен инвестициски фонд. Забраната е утврдена во член 1а став 4 од Одлуката 2014/512/ ЗНБП и исто така се рефлектира во член 5а став 4 од Регулативата на Советот (ЕУ) бр. 833/2014⁽⁵⁾(5). Како последица на овие забрани, релевантните средства што ги поседуваат финансиските институции во земјите членки се „имобилизирани“.

⁽²⁾(2) МСП, НАЛОГ од 16 март 2022 година во случајот за обвинение за геноцид според Конвенцијата за спречување и казнување на злосторството геноцид (*Украина против Руската Федерација*), став 74.

⁽³⁾(3) Одлука на Советот(ЗНБП) 2022/335 од 28 февруари 2022 г. со која се изменува Одлуката 2014/512/ЗНБП во однос на рестриктивните мерки на постапките на Русија за дестабилизација на ситуацијата во Украина (OJ L 57, 28.2.2022 г., стр. 4).

⁽⁴⁾(4) Одлука на Советот(ЗНБП) 2022/395 од 9 март 2022 г. со која се изменува Одлуката 2014/512/ЗНБП во однос на рестриктивните мерки на постапките на Русија за дестабилизација на ситуацијата во Украина (OJ L 81, 09.3.2022 г., стр. 8).

⁽⁵⁾(5) Одлука на Советот (ЕУ) бр. 833/2014 од 31 јули 2014 г. во однос на рестриктивните мерки во однос на рестриктивните мерки на постапките на Русија за дестабилизација на ситуацијата во Украина (OJ L 229, 31.7.2014 г., стр. 1).

- (11) Како што беше посочено во заклучоците од состанокот на Европскиот совет на 26 и 27 октомври 2023 година, во координација со партнерите, треба да се постигне одлучувачки напредок за тоа како вонредниот приход што го поседуваат приватните субјекти и кој произлегува директно од имобилизираните средства на Русија може да се насочи во поддршката на Украина и нејзиното обновување и реконструкција, во согласност со важечките обврски од договорите и во согласност со правото на Унијата и меѓународното право. Во своите заклучоци Европскиот совет ги покани високиот претставник на Унијата за надворешна политика и безбедност (висок претставник) и Комисијата да ја забрзаат работата со цел да се доставуваат предлози.
- (12) Кога станува збор за координацијата со партнерите, лидерите на земјите од Г-7 во својата изјава од 6 декември 2023 година ја повториле потребата да се постигне решителен напредок со цел да се насочат вонредните приходи на приватните субјекти кои директно произлегуваат од имобилизираните државни средства на Русија за поддршка на Украина, во согласност со важечките договорни обврски и во согласност со важечките закони.
- (13) Во овој контекст, соодветно е да се дадат одредени појаснувања во врска со забраната за трансакции поврзани со управувањето со резервите и средствата на Централната банка на Русија и да се воведат дополнителни мерки.
- (14) Особено е соодветно да се разјасни дека трансакциите поврзани со управувањето со билансите во однос на средствата и резервите на Централната банка на Русија или во однос на средствата и резервите на кое било правно лице, субјект или тело што дејствува во името на Централната банка на Русија или според нејзините инструкции, како што е Рускиот државен инвестициски фонд, не се опфатени со забраната за трансакции што се применува од 28 февруари 2022 година. Трансакциите поврзани со управувањето со билансот на состојба кои и понатаму се дозволени се однесуваат особено на реинвестирање на парични салда, кои се акумулираат поради имобилизирани исплати на купони или дивиденди и откупи и достасани депозити, во согласност со претпазлива инвестициска политика и во согласност со важечките регулаторни барања.
- (15) Други трансакции треба да продолжат да се забрануваат, особено какви било директни или индиректни трансфери до или во корист на Централната банка на Русија, вклучително и на кое било правно лице, ентитет или тело што дејствува во името или според насоки на Централната банка на Русија или во корист на тоа правно лице, субјект или тело, како што е Рускиот државен инвестициски фонд.
- (16) Поради забраната за вакви други трансакции, доаѓа до вонредна и неочекувана акумулација на парични салда на билансите на централните депозитари на хартии од вредност во смисла на Регулативата (ЕУ) бр. 909/2014 на Европскиот парламент и Советот⁽⁶⁾ (6), кои заземаат клучна позиција во порамнувањето и централното управување со сметките на финансиските инструменти во Унијата. Оваа акумулација е последица на имобилизацијата на средствата и резервите на Централната банка на Русија, т.е. средствата и резервите на правни лица, лица или тела кои дејствуваат во името на Централната банка на Русија или според нејзините упатства, како, на пр., Рускиот државен инвестициски фонд, бидејќи се забранети плаќања на главнина и камати, купони, дивиденди или други приходи од хартии од вредност на Централната банка на Русија или на тие лица, субјекти и тела.
- (17) Централните депозитари за хартии од вредност се во специфична ситуација која се разликува од онаа на другите финансиски институции бидејќи готовинските салда на клиентите на централните депозитари за хартии од вредност или паричните салда кај таквите клиенти обично се пренесуваат

⁽⁶⁾(6) Регулатива (ЕУ) бр. 909/2014 на Европскиот парламент и на Советот од 23 јули 2014 година за подобрување на порамнувањето на хартиите од вредност во Европската Унија и за централните депозитари на хартии од вредност и изменување и дополнување на Директивите 98/26/ЕЗ и 2014/65/ЕУ и Регулативата (ЕУ) бр. 236/2012 (ОЈ L 257, 28.8.2014, стр. 1).

надвор од централните депозитари за дивиденди пред крајот на денот и не носат никаков приход за клиентите. Паричните салда што ги чуваат централните депозитари на хартии од вредност во врска со средствата на Централната банка на Русија, т.е. средства на правни лица, лица или тела кои дејствуваат во името на Централната банка на Русија или под нејзини инструкции, како што е Рускиот државен инвестициски фонд, и кои се акумулираат поради рестриктивните мерки, подоцна внимателно треба да управуваат со централниот депозитар за хартии од вредност. Ова резултира со добивање на неочекувани и извонредни приходи.

- (18) Неочекуваните и вонредни приходи опфатени со оваа одлука не мора да бидат достапни на Централната банка на Русија според важечките правила дури и по укинувањето на забраната за трансакции. Според тоа, овие приходи не претставуваат државна сопственост. Затоа правилата за заштита на државните средства не важат за овие приходи.
- (19) Дополнително, имајќи предвид дека овие неочекувани и вонредни приходи нужно произлегуваат од спроведувањето на рестриктивните мерки, а особено од забраната утврдена во член 1а став 4 од Одлуката 2014/512/ CFSP и член 5а став 4 од Регулацијата (ЕУ) бр. 833/2014, централните депозитари на хартии од вредност не можат да очекуваат да добијат неоправдани и непланирани економски придобивки од овие приходи. Врз основа на легитимната цел за постигнување на целите на заедничката надворешна и безбедносна политика, особено зајакнување и поддршка на демократијата, владеењето на правото, човековите права и принципите на меѓународното право, вклучително и меѓународното хуманитарно право, зачувување на мирот, спречување конфликти, зајакнување на меѓународната безбедност и заштитата на цивилното население, како и помошта за населението кое се соочува со катастрофи предизвикани од човекот, затоа е соодветно и неопходно да се обезбеди Украина да има корист од неочекуваните и извонредни профити на централните складишта за хартии од вредност што произлегуваат во периодот од влегување во сила на оваа одлука до престанок на привремените мерки за ограничување поврзани со средствата и резервите на Централната банка на Русија. Дополнително, со мерките предвидени во оваа одлука се избегнува наметнување прекумерно оптоварување на централните депозитари на хартии од вредност. Затоа мерките целосно ги почитуваат основните права и слободи признати во Повелбата за основните права, особено во нејзините членови 17 и 52, бидејќи тие се оправдани и соразмерни на целите што се обидуваат да ги постигнат.
- (20) Затоа е соодветно да се воведат дополнителни мерки поврзани со овие неочекувани и вонредни приходи и нето добивки, целосно во согласност со меѓународното право и правото на Унијата. Во согласност со начелото на правна сигурност, овие дополнителни мерки треба да се применуваат од денот на влегувањето во сила на оваа Одлука. Целта на дополнителните мерки на крајот треба да биде поддршка на Украина и нејзиното закрепнување и реконструкција, особено преку идниот инструмент за Украина предложен од Комисијата⁽⁷⁾(7) (7), во согласност со целите на тој инструмент и Одлуката 2014/512/CFSP и во согласност со целта на рестриктивните мерки и целите на заедничката надворешна и безбедносна политика на Унијата, вклучувајќи ја особено целта за зачувување на мирот, спречување конфликти, зајакнување на меѓународната безбедност и заштита на цивилите, како и помош на населението, земјите и регионите со кои се соочуваат катастрофи предизвикани од човекот, како што се оние предизвикани од агресивната војна што Русија ја предизвика на Украина и нејзиното население.
- (21) Наметнување на такви дополнителни мерки за централните депозитари за хартии од вредност кои чуваат многу мали количества на средства и резерви на Централната банка на Русија, односно средства и резерви на правни лица, лица или тела кои дејствуваат во името на Централната банка на Русија или под нејзини инструкции, како што е Рускиот државен инвестициски фонд, нема да биде оправдано. Ова би предизвикало несразмерно административно оптоварување за овие централни депозитари на хартии од вредност со оглед на многу малите износи што би можеле да се наплатат. Според тоа, дополнителните мерки треба да се применуваат само за централните депозитари на хартии од вредност кои поседуваат такви резерви и средства со вкупна вредност од повеќе од 1 милион евра.
- (22) Во првата фаза овие централни депозитари на хартии од вредност треба да ги евидентираат и управуваат таквите вонредни парични салда, кои се акумулираат поради имобилизацијата на средствата и резервите на Централната банка на Русија, одделно од нивните други активности, а исто така треба да го чуваат остварениот приход посебно.

⁽⁷⁾(7) Законодавна процедура 2023/0200/COD: Предлог за регулатива на Европскиот парламент и Советот за воспоставување на Инструментот за Украина. Детали за постапката се достапни на: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/HIS/?uri=CELEX:52023PC0338>

- (23) На централните депозитари на хартии од вредност, исто така, треба да им се забрани да располагаат со нивната нето добивка остварена на тој начин, како што е утврдено во согласност со националното законодавство по одбивањето на данокот на доход во согласност со општиот режим на засегнатата земја членка, било со распределба во форма на дивиденди или во кој било друг формулар во корист на акционерите или на кое било трето лице. До усвојувањето на одлуката на Советот наведена во образложението 24, со оглед на ризиците и трошоците поврзани со чувањето на средствата и резервите на Централната банка на Русија, секој централен депозитар на хартии од вредност може да побара од својот надзорен орган одобрение за ослободување на дел од оваа нето добивка со цел да се исполнат пропишаните капитални барања и барања за управување со ризик.
- (24) Во втората фаза Советот, во координација со партнерите, треба да може да одлучи како овие нето добивки треба да се канализираат за поддршка на Украина и нејзиното закрепнување и реконструкција, во согласност со важечките договорни обврски и во согласност со правото на Унијата и меѓународното право. Во овој контекст, Советот треба да одлучи и за висината на оваа нето добивка што централните складишта на хартии од вредност треба да можат привремено да ја задржат за да ги исполнат пропишаните барања за капитал и управување со ризик, како и земајќи ги предвид ризиците и трошоците поврзани со чувањето на средствата и резерви на Централната банка на Русија. За таа цел, Високиот претставник треба да поднесе навремен предлог за придружување на мерките на Унијата за поддршка на Украина. Се очекува Високиот претставник да се консултира со релевантните засегнати страни, особено со Европската централна банка, при подготовката на предлогот.
- (25) Поради спроведување на одредени мерки, потребно е понатамошно дејствување од Унијата.
- (26) Одлуката 2014/512/ЗНБП би требало следствено да се измени,

ЈА УСВОИ СЛЕДНАТА ОДЛУКА:

Член 1

Во член 1а од Одлуката 2014/512/ЗНБП следните параграфи се додадени:

“7. Ставот 4 не се применува на трансакции поврзани со управувањето со билансите во врска со средствата и резервите на Централната банка на Русија или во врска со средствата и резервите на кое било правно лице, субјект или орган што дејствува во името на Централната банка на Русија или под нејзини инструкции, како што е Рускиот државен инвестициски фонд, извршена на или по 28 февруари 2022 година.

8. Од 15 февруари 2024 година и сè додека траат рестриктивните мерки наведени во став 4, централните депозитари на хартии од вредност во смисла на Регулативата (ЕУ) бр. 909/2014 кои чуваат средства и резерви од став 4 на овој член чија вкупна вредност е поголема од 1 милион евра, ги применуваат следните правила во однос на паричните салда што се акумулираат исклучиво поради мерки за ограничување:

- (а) овие парични салда се пресметуваат посебно;
- (б) приходите што произлегуваат од паричните салда наведени во точка (а) или чија вредност е изведена од тие парични салда на 15 февруари 2024 година се евидентираат посебно во финансиските сметки на централните складишта за хартии од вредност;
- (с) нето добивката утврдена во однос на приходот од точката (б) во согласност со националното законодавство, меѓу другото, утврдена со одбивање на сите релевантни трошоци поврзани со управувањето со имобилизираните средства и управувањето со ризикот поврзано со имобилизираните средства или трошоците кои произлегуваат од таквото управување и по одбивањето данокот на доход во согласност со општиот режим на засегнатата земја членка не може да се распределува во форма на дивиденди или во која било друга форма во корист на акционерите или на која било трета страна додека Советот, кој едногласно постапува врз основа на членовите 29 и 30 од Договорот за Европската Унија, одлучува за можното воспоставување финансиски придонес во буџетот на Унијата што треба да се собере од тие нето добивки за поддршка на Украина и нејзиното закрепнување и обнова, како и за деталните аранжмани за таквиот придонес, во согласност со важечките договорни обврски и во согласност со правото на Унијата и меѓународното право. Во овој контекст, Советот одлучува и за износот што централните депозитари на хартии од вредност можат привремено да го задржат при исполнување на пропишаните барања за управување со капитал и ризик, без да се наруши почитувањето од страна на релевантните централни депозитари на хартии од

вредност, на правилата предвидени во законската акти на Унијата со кои се регулира надзорот на централните депозитари на хартии од вредност или оние основани во согласност со тие правни акти на Унијата;

- (d) до одлуката на Советот наведена во точка (в), секој централен депозитар за хартии од вредност може да побара од својот надзорен орган да одобри ослободување на дел од нето добивката од точка (б) со цел да се исполнат пропишаниот капитал и барањата за управување со ризикот. Засегнатите земјичленки однапред ја известуваат Комисијата за секое одобрување.

Член 2

Оваа Одлука стапува во сила од денот на објава во Службениот весник на Европската Унија.

Составено во Брисел на 12 февруари 2024 година.

За Советот
Претседател
Х. ЛАХБИБ



РЕГУЛАТИВА (ЕУ) 2024/576 НА СОВЕТОТ

од 12 февруари 2024 година

за изменување на Регулацијата (ЕУ) бр. 833/2014 за рестриктивните мерки во поглед на дејствијата на Русија за дестабилизирање на состојбата во Украина

СОВЕТОТ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА,

земајќи го предвид Договорот за функционирање на Европската Унија, а особено неговиот член 215, каде што:

Земајќи ја предвид Одлуката на Советот (CFSP) 2024/577 од 12 февруари 2024 г. со која се изменува Одлуката 2014/512/CFSP во однос на рестриктивните мерки на постапките на Русија за дестабилизација на ситуацијата во Украина⁽¹⁾.

Земајќи го предвид предлогот од Високиот претставник на Унијата за надворешни работи и безбедносна политика и на Европската комисија,

каде што:

- (1) На 31 јули 2014 г. Советот ја усвои Одлуката (ЕУ) бр. 833/2014⁽²⁾, која се однесува на рестриктивните мерки во поглед на дејствата на Русија за дестабилизирање на ситуацијата во Украина.
- (2) Регулацијата (ЕУ) бр. 833/2014 постапува во согласност со одредени мерки предвидени во Одлуката на Советот 2014/512/CFSP⁽³⁾.
- (3) На 12 февруари 2024 г. Советот ја усвои Одлуката (CFSP) 2020/577 што ја менува Одлуката 2014/512/CFSP.
- (4) На 24 февруари 2022 година претседателот на Руската Федерација најави воена операција во Украина, а руските вооружени сили започнаа неиспровоциран и неоправдан напад врз Украина. Оваа воена агресија е очигледно кршење на територијалниот интегритет, суверенитет и независност на Украина, како и повреда на забраната за употреба на сила, која е содржана во член 2 став 4 од Повелбата на Обединетите нации (ОН), а кое е обврзувачко правило на меѓународното право и на други принципи на Повелбата на ОН.
- (5) Во Резолуцијата ЕС-11/1, усвоена на 2 март 2022 година, Генералното собрание на ОН остро ја осуди агресијата на Руската Федерација врз Украина, која го прекршува член 2, став 4 од Повелбата на ОН. Во Резолуцијата ЕС-11/4, усвоена на 12 октомври 2022 година, Генералното собрание на ОН, земајќи ја предвид изјавата на генералниот секретар на ОН од 29 септември 2022 година, во која тој потсети дека секое припојување на територијата на друга држава која е последица на закана или употреба на сила претставува кршење на принципите на Повелбата и меѓународното право, го осуди фактот дека Руската Федерација организираше нелегални т.н. референдуми во регионите во меѓународно признатите граници на Украина и се обидела незаконско припојување на украинските региони Доњецк, Керсон, Луганск и Запорожје по организирањето на тие таканаречени референдуми.
- (6) Во Резолуцијата А/RES/ES-11/5 од 15 ноември 2022 година Генералното собрание на ОН изрази сериозна загриженост за загубата на човечки животи, раселувањето на цивилите, уништувањето на

⁽¹⁾(1) ОЈ L, 2024/577, 14.2.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2024/577/oj>

⁽²⁾(2) Одлука на Советот (ЕУ) бр. 833/2014 од 31 јули 2014 г. во однос на рестриктивните мерки во однос на рестриктивните мерки на постапките на Русија за дестабилизација на ситуацијата во Украина (ОЈ L 229, 31.7.2014 г., стр. 1).

⁽³⁾(3) Одлука на Советот 2014/512/CFSP од 31 јули 2014 г. во однос на рестриктивните мерки во однос на рестриктивните мерки на постапките на Русија за дестабилизација на ситуацијата во Украина (ОЈ L 229, 31.7.2014 г., стр. 13).

инфраструктурата и природните ресурси, загубата на јавен и приватен имот и економската катастрофа што ја предизвика агесијата на Руската Федерација врз Украина и потврди дека Руската Федерација мора да одговара за сите прекршувања на меѓународното право во Украина или против Украина, вклучително и за агесија што ја прекршува Повелбата на ОН, како и за сите прекршувања на меѓународното хуманитарно право и правата на меѓународното право на човекови права и дека мора да ги сноси правните последици од сите негови меѓународно незаконски дејства, вклучително и надоместување на штетата предизвикана од такви дејства, што вклучува и надомест на штета.

- (7) Во Резолуцијата A/ES-11/L.7 од 23 февруари 2023 година Генералното собрание на ОН, исто така, ги повика страните во вооружениот конфликт целосно да ги почитуваат своите обврски според меѓународното хуманитарно право, како и веднаш да престанат со нападите врз критичната инфраструктура на Украина и сите намерни напади врз цивилни објекти, вклучително и станбени згради, училишта и болници.
- (8) Меѓународниот суд на правдата (МСП) во обврзувачка наредба од 16 март 2022 година за усвојување привремени мерки во случајот на обвинувања за геноцид врз основа на Конвенцијата за спречување и казнување на злосторството геноцид (*Украина против Руската Федерација*), утврди (во став 60 од таа наредба) „дека Украина има убедливо право да не биде предмет на воени операции на Руската Федерација“ и (во став 74 од таа наредба) дека повредата на наведеното право „може да доведе до непоправлива штета“. Тој додаде дека секоја воена операција, а особено воена операција до степен до кој Руската Федерација ја спроведува на територијата на Украина, неизбежно предизвикува загуба на животи, психички и физички повреди и оштетување на имотот и животната средина⁽⁴⁾(4). МСП ѝ нареди на Руската Федерација да ги прекине воените операции што започнаа на 24 февруари 2022 година на територијата на Украина.
- (9) Во Заклучоците, усвоени на 14 и 15 декември 2023 г., Европскиот Совет повторно ја осуди агресивната војна на Русија против Украина, што ја прекршува Повелбата на Обединетите нации и потсети на непоколебливата поддршка на Сојузот за независноста, суверенитетот и територијалниот интегритет на Украина во рамките на меѓународно признаените граници и нејзиното наследно право на самоодбрана од руската агесија.
- (10) Во согласност со целите на Заедничката надворешна и безбедносна политика, оваа поддршка вклучува и помош за населението, земјите и регионите кои се соочуваат со катастрофи предизвикани од човекот, како што се оние нанесени од агресивната војна на Русија врз Украина и нејзиното население.
- (11) Со оглед на тежината на ситуацијата и како одговор на агресивната војна на Русија против Украина, сè додека незаконските дејства на Руската Федерација продолжуваат да ги кршат обврзувачките правила на меѓународното право, меѓу другото, особено забраната за употреба на сила содржана во член 2, став 4 од Повелбата на ОН, или меѓународното хуманитарно право, соодветно е да се задржат во сила сите мерки наметнати од Унијата. Исто така, соодветно е да се преземат дополнителни вонредни мерки насочени кон поддршка на Украина и нејзиното закрепнување и обнова, во согласност со целите на заедничката надворешна и безбедносна политика, особено консолидација и поддршка на демократијата, владеењето на правото, човековите права и принципот на меѓународното право, вклучувајќи ги меѓународното хуманитарно право, одржување на мирот, спречување конфликти, зајакнување на меѓународната безбедност и заштита на цивилите, како и помагање на населението кое се соочува со катастрофи предизвикани од човекот.
- (12) На 28 февруари 2022 година Советот ја усвои Одлуката на Советот (CFSP) 2022/335⁽⁵⁾(5) за измена на Одлуката 2014/512/CFSP, со која се забрануваат сите трансакции поврзани со управувањето со резервите и средствата на Централната банка на Русија, вклучувајќи трансакции со кое било правно лице, субјект или тело што дејствува во името на Централната банка на Русија или под нејзини инструкции. На 9 март 2022 година Советот ја усвои Одлуката (CFSP) 2022/395⁽⁶⁾(6) (6) за

(4)(4) МСП, Налог од 16 март 2022 година во случајот за обвинение за геноцид според Конвенцијата за спречување и казнување на злосторството геноцид (*Украина против Руската Федерација*), став 74.

(5)(5) Одлука на Советот (CFSP) 2022/335 од 28 февруари 2022 г. со која се изменува Одлуката 2014/512/CFSP во однос на рестриктивните мерки на постапките на Русија за дестабилизација на ситуацијата во Украина (OJ L 57, 28.2.2022 г., стр. 4).

(6)(6) Одлука на Советот (CFSP) 2022/395 од 9 март 2022 г. со која се изменува Одлуката 2014/512/CFSP во однос на

вклучување на таквата забрана во врска со Рускиот државен инвестициски фонд. Забраната е утврдена во член 1а став 4 од Одлуката 2014/512/CFSP и исто така се рефлектира во член 5а став 4 од Регулативата на Советот (ЕУ) бр. 833/2014. Како последица на овие забрани, релевантните средства што ги поседуваат финансиските институции во земјите членки се „имобилизирани“.

- (13) Како што беше посочено во заклучоците од состанокот на Европскиот совет на 26 и 27 октомври 2023 година, во координација со партнерите, треба да се постигне одлучувачки напредок за тоа како вонредниот приход што го поседуваат приватните субјекти и кој произлегува директно од имобилизираните средства на Русија може да се насочи во поддршката на Украина и нејзиното обновување и реконструкција, во согласност со важечките обврски од договорите и во согласност со правото на Унијата и меѓународното право. Во своите заклучоци Европскиот совет ги покани високиот претставник на Унијата за надворешна политика и безбедност (висок претставник) и Комисијата да ја забрзаат работата со цел да се доставуваат предлози.
- (14) Кога станува збор за координацијата со партнерите, лидерите на земјите од Г-7 во својата изјава од 6 декември 2023 година ја повториле потребата да се постигне решителен напредок со цел да се насочат вонредните приходи на приватните субјекти кои директно произлегуваат од имобилизираните државни средства на Русија за поддршка на Украина, во согласност со важечките договорни обврски и во согласност со важечките закони.
- (15) Во овој контекст, Советот ја усвои Одлуката (CFSP) со која се даваат одредени појаснувања во врска со забраната за трансакции поврзани со управувањето со резервите и средствата на Централната банка на Русија и да се воведат дополнителни мерки.
- (16) Одлуката (CFSP) 2024/577 разјаснува дека трансакциите поврзани со управувањето со билансите во однос на средствата и резервите на Централната банка на Русија или во однос на средствата и резервите на кое било правно лице, субјект или тело што дејствува во името на Централната банка на Русија или според нејзините инструкции, како што е Рускиот државен инвестициски фонд, не се опфатени со забраната за трансакции што се применува од 28 февруари 2022 година. Трансакциите поврзани со управувањето со билансот на состојба кои и понатаму се дозволени се однесуваат особено на реинвестирање на парични салда, кои се акумулираат поради имобилизирани исплати на купони или дивиденди и откупи и достасани депозити, во согласност со претпазлива инвестициска политика и во согласност со важечките регулаторни барања.
- (17) Други трансакции треба да продолжат да се забрануваат, особено какви било директни или индиректни трансфери до или во корист на Централната банка на Русија, вклучително и на кое било правно лице, ентитет или тело што дејствува во името или според насоки на Централната банка на Русија или во корист на тоа правно лице, субјект или тело, како што е Рускиот државен инвестициски фонд.
- (18) Поради забраната за вакви други трансакции, доаѓа до вонредна и неочекувана акумулација на парични салда на билансите на централните депозитари на хартии од вредност во смисла на Регулативата (ЕУ) бр. 909/2014 на Европскиот парламент и Советот⁽⁷⁾ (7), кои заземаат клучна позиција во порамнувањето и централното управување со сметките на финансиските инструменти во Унијата. Оваа акумулација е последица на имобилизацијата на средствата и резервите на Централната банка на Русија, т.е. средствата и резервите на правни лица, лица или тела кои дејствуваат во името на Централната банка на Русија или според нејзините упатства, како, на пр., Рускиот државен инвестициски фонд, бидејќи се забранети плаќања на главнина и камати, купони, дивиденди или други приходи од хартии од вредност на Централната банка на Русија или на тие лица, субјекти и тела.
- (19) Централните депозитари за хартии од вредност се во специфична ситуација која се разликува од онаа на другите финансиски институции бидејќи готовинските салда на клиентите на централните депозитари за хартии од вредност или паричните салда кај таквите клиенти обично се пренесуваат надвор од централните депозитари за дивиденди пред крајот на денот и не носат никаков приход за

рестриктивните мерки на постапките на Русија за дестабилизација на ситуацијата во Украина (О) L 81, 09.3.2022 г., стр. 8).

⁽⁷⁾(7) Регулатива (ЕУ) бр. 909/2014 на Европскиот парламент и на Советот од 23 јули 2014 година за подобрување на порамнувањето на хартиите од вредност во Европската Унија и за централните депозитари на хартии од вредност и изменување и дополнување на Директивите 98/26/ЕЗ и 2014/65/ЕУ и Регулативата (ЕУ) бр. 236/2012 (О) L 257, 28.8.2014, стр. 1).

клиентите. Паричните салда што ги чуваат централните депозитари на хартии од вредност во врска со средствата на Централната банка на Русија, т.е. средства на правни лица, лица или тела кои дејствуваат во името на Централната банка на Русија или под нејзини инструкции, како што е Рускиот државен инвестициски фонд, и кои се акумулираат поради рестриktivните мерки, подоцна внимателно треба да управуваат со централниот депозитар за хартии од вредност. Ова резултира со добивање на неочекувани и извонредни приходи.

- (20) Неочекуваните и вонредни приходи опфатени со оваа Регулатива не мора да бидат достапни на Централната банка на Русија според важечките правила дури и по укинувањето на забраната за трансакции. Според тоа, овие приходи не претставуваат државна сопственост. Затоа правилата за заштита на државните средства не важат за овие приходи.
- (21) Дополнително, имајќи предвид дека овие неочекувани и вонредни приходи нужно произлегуваат од спроведувањето на рестриktivните мерки, а особено од забраната утврдена во член 1а став 4 од Одлуката 2014/512/CFSP и член 5а став 4 од Регулативата (ЕУ) бр. 833/2014, централните депозитари на хартии од вредност не можат да очекуваат да добијат неоправдани и непланирани економски придобивки од овие приходи. Врз основа на легитимната цел за постигнување на целите на заедничката надворешна и безбедносна политика, особено зајакнување и поддршка на демократијата, владеењето на правото, човековите права и принципите на меѓународното право, вклучително и меѓународното хуманитарно право, зачувување на мирот, спречување конфликти, зајакнување на меѓународната безбедност и заштитата на цивилното население, како и помошта за населението кое се соочува со катастрофи предизвикани од човекот, затоа е соодветно и неопходно да се обезбеди Украина да има корист од неочекуваните и извонредни профити на централните складишта за хартии од вредност што произлегуваат во периодот од влегување во сила на оваа одлука до престанок на привремените мерки за ограничување поврзани со средствата и резервите на Централната банка на Русија. Дополнително, со мерките предвидени во оваа Регулатива се избегнува наметнување прекумерно оптоварување на централните депозитари на хартии од вредност. Затоа мерките целосно ги почитуваат основните права и слободи признати во Повелбата за основните права, особено во нејзините членови 17 и 52, бидејќи тие се оправдани и сразмерни на целите што се обидуваат да ги постигнат.
- (22) Затоа Одлуката (CFSP) 2024/577 воведува дополнителни мерки поврзани со овие неочекувани и вонредни приходи и нето добивки, целосно во согласност со меѓународното право и правото на Унијата. Дополнителните мерки треба да се прикажат во оваа Регулатива. Во согласност со начелото на правна сигурност, овие дополнителни мерки треба да се применуваат од денот на влегувањето во сила на оваа Одлука. Целта на дополнителните мерки на крајот треба да биде поддршка на Украина и нејзиното закрепнување и реконструкција, особено преку идниот инструмент за Украина предложен од Комисијата⁽⁸⁾, во согласност со целите на тој инструмент и Регулативата (ЕУ) бр. 2014/833 и во согласност со целта на рестриktivните мерки и целите на заедничката надворешна и безбедносна политика на Унијата, вклучувајќи ја особено целта за зачувување на мирот, спречување конфликти, зајакнување на меѓународната безбедност и заштита на цивилите, како и помош на населението, земјите и регионите со кои се соочуваат катастрофи предизвикани од човекот, како што се оние предизвикани од агресивната војна што Русија ја предизвика на Украина и нејзиното население.
- (23) Наметнување на такви дополнителни мерки за централните депозитари за хартии од вредност кои чуваат многу мали количества на средства и резерви на Централната банка на Русија, односно средства и резерви на правни лица, лица или тела кои дејствуваат во името на Централната банка на Русија или под нејзини инструкции, како што е Рускиот државен инвестициски фонд, нема да биде оправдано. Ова би предизвикало несразмерно административно оптоварување за овие централни депозитари на хартии од вредност со оглед на многу малите износи што би можеле да се наплатат. Според тоа, дополнителните мерки треба да се применуваат само за централните депозитари на хартии од вредност кои поседуваат такви резерви и средства со вкупна вредност од повеќе од 1 милион евра.
- (24) Во првата фаза овие централни депозитари на хартии од вредност треба да ги евидентираат и управуваат таквите вонредни парични салда, кои се акумулираат поради имобилизацијата на средствата и резервите на Централната банка на Русија, одделно од нивните други активности, а исто така треба да го чуваат остварениот приход посебно.

⁽⁸⁾(8) Законодавна процедура 2023/0200/COD: Предлог за регулатива на Европскиот парламент и Советот за воспоставување на Инструментот за Украина. Детали за постапката се достапни на: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/HIS/?uri=CELEX:52023PC0338>

- (25) На централните депозитари на хартии од вредност, исто така, треба да им се забрани да располагаат со нивната нето добивка остварена на тој начин, како што е утврдено во согласност со националното законодавство по одбивањето на данокот на доход во согласност со општиот режим на засегнатата земја членка, било со распределба во форма на дивиденди или во кој било друг формулар во корист на акционерите или на кое било трето лице. До усвојувањето на одлуката на Советот наведена во образложението 26, со оглед на ризиците и трошоците поврзани со чувањето на средствата и резервите на Централната банка на Русија, секој централен депозитар на хартии од вредност може да побара од својот надзорен орган одобрение за ослободување на дел од оваа нето добивка со цел да се исполнат пропишаните капитални барања и барања за управување со ризик.
- (26) Во втората фаза Советот, во координација со партнерите, треба да може да одлучи како овие нето добивки треба да се канализираат за поддршка на Украина и нејзиното закрепнување и реконструкција, во согласност со важечките договорни обврски и во согласност со правото на Унијата и меѓународното право. Во овој контекст, Советот треба да одлучи и за висината на оваа нето добивка што централните складишта на хартии од вредност треба да можат привремено да ја задржат за да ги исполнат пропишаните барања за капитал и управување со ризик, како и земајќи ги предвид ризиците и трошоците поврзани со чувањето на средствата и резерви на Централната банка на Русија. За таа цел, Високиот претставник и Комисијата треба да поднесат навремен предлог за придружување на мерките на Унијата за поддршка на Украина. Се очекува Високиот претставник и Комисијата да се консултираат со релевантните засегнати страни, особено со Европската централна банка, при подготовката на предлогот.
- (27) Централните депозитари на хартии од вредност треба годишно да известуваат до Комисијата и нивните национални надлежни органи за износот на готовинските салда и нето добивката што се акумулира поради неподвижноста на средствата и резервите на Централната банка на Русија, т.е. средствата и резервите на сите правни лица, субјекти или тела кои дејствуваат во името на Централната банка на Русија или според нејзините упатства, како што е Рускиот државен инвестициски фонд, како и вкупниот износ на приход остварен по таа основа.
- (28) Комисијата треба да биде овластена со имплементарни акти да усвојува регулативи со кои се утврдуваат специфични модалитети за известување наметнати на централните депозитари на хартии од вредност. Комисијата треба да се консултира со националните надлежни органи за оваа цел.
- (29) Овие мерки се опфатени со опсегот на Договорот за функционирање на Европската Унија. Затоа нивната имплементација бара регулаторно дејство на ниво на Унијата, особено за да се обезбеди нивна единствена примена во сите земји членки.
- (30) Регулативата (ЕУ) бр. 833/2014 би требало следствено да се измени,

ЈА УСВОИ СЛЕДНАТА РЕГУЛАТИВА:

Член 1

Во член 5а од Регулатива (ЕУ) бр. 833/2014 следните параграфи се додадени:

“7. Ставот 4 не се применува на трансакции поврзани со управувањето со билансите во врска со средствата и резервите на Централната банка на Русија или во врска со средствата и резервите на кое било правно лице, субјект или орган што дејствува во името на Централната банка на Русија или под нејзини инструкции, како што е Рускиот државен инвестициски фонд, извршена на или по 28 февруари 2022 година.

8. Од 15 февруари 2024 година и сè додека траат рестриктивните мерки наведени во став 4, централните депозитари на хартии од вредност, во смисла на Регулативата (ЕУ) бр. 909/2014 кои чуваат средства и резерви од став 4 на овој член чија вкупна вредност е поголема од 1 милион евра, ги применуваат следните правила во однос на паричните салда што се акумулираат исклучиво поради мерки за ограничување:

- (a) овие парични салда се пресметуваат посебно;
- (b) (б) приходите што произлегуваат од паричните салда наведени во точка (а) или чија вредност е изведена од тие парични салда на 15 февруари 2024 година се евидентираат посебно во финансиските сметки на централните складишта за хартии од вредност;
- (c) нето добивката утврдена во однос на приходот од точката (б) во согласност со националното законодавство, меѓу другото утврдена со одбивање на сите релевантни трошоци поврзани со управувањето со имобилизираните средства и управувањето со ризикот поврзано со имобилизираните средства или трошоците кои произлегуваат од таквото управување и по одбивањето данокот на доход во согласност со општиот режим на засегнатата земја членка не може да се распределува во форма на дивиденди или во која било друга форма во корист на акционерите или на која било трета страна додека Советот, кој едногласно постапува врз основа на членот 215 од Договорот за функционирање на Европската Унија, одлучува за можното воспоставување финансиски придонес во буџетот на Унијата што треба да се собере од тие нето добивки за поддршка на Украина и нејзиното закрепнување и обнова, како и за деталните аранжмани за таквиот придонес, во согласност со важечките договорни обврски и во согласност со правото на Унијата и меѓународното право. Во овој контекст, Советот одлучува и за износот што централните депозитари на хартии од вредност можат привремено да го задржат при исполнување на пропишаните барања за управување со капитал и ризик, без да се наруши почитувањето од страна на релевантните централни депозитари на хартии од вредност, на правилата предвидени во законските акти на Унијата со кои се регулира надзорот на централните депозитари на хартии од вредност или оние основани во согласност со тие правни акти на Унијата;
- (d) до одлуката на Советот наведена во точка (в), секој централен депозитар за хартии од вредност може да побара од својот надзорен орган да одобри ослободување на дел од нето добивката од точка (б) со цел да се исполнат пропишаниот капитал и барањата за управување со ризикот. Засегнатите земјичленки однапред ја известуваат Комисијата за секое одобрување

9. До 30 јуни секоја година, релевантните централни депозитари на хартии од вредност поднесуваат извештај до Комисијата и нивните национални надлежни органи за вкупниот износ на готовински салда, приход или нето добивка од став 8 точки (а) до (в).

10. Комисијата е овластена со акти за спроведување да донесе прописи со кои се утврдуваат посебни модалитети за известување во однос на приходите и добивката од став 8.

Комисијата треба да се консултира со националните надлежни органи за оваа цел.

Член 2

Оваа Регулатива стапува во сила од денот на објава во Службениот весник на Европската Унија.

Оваа регулатива е целосно обврзувачка и директно применлива во сите земји

членки. Составено во Брисел, 12 февруари 2024 г.

За Советот
Претседател
Х. ЛАХБИБ
